

1.	Наслов на наставниот предмет	СЕМИНАР – ИНТЕРНА МЕДИЦИНА			
2.	Код	ОМ -612			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Интерна медицина			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Студиска година / Семестар	Шеста/XI- XII	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Раководител на катедрата Проф.Д-р Соња Генадиева Ставриќ *наставата ја изведуваат сите наставници на катедрата по Интерна медицина			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Добиели кредити (положен испит) од предметот интерна медицина и клиничка пракса по интерна медицина			
10.	Цели на предметната програма: На семинарите кои се проблемски конципирани, со приказ на пациенти, се работи актуелната патологија. Студентот добива можност да се запознае со пошироката интернистичка казуистика.				
11.	Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Теоретска обработка на случаи по соодветни теми • Решавање на случаи по соодветни теми • Проблемски конципирани семинари комбинирани со приказ на пациент <p>Наставата ќе се организира вовек на 5дена по 4 часа. Ќе бидат организирани 4 турнуси во тек на XI и XII семестар.</p>				
12.	Методи на учење: <ul style="list-style-type: none"> • Се одвива на менторски принцип со професори. • Студентот активно учествува во дискусиите и јавните презентации на случаи • Студентот ќе работи секој ден по систем на ротација во семинарски групи од 20 студенти, ќе има средба со експерти, ќе учествува во дискусија” за и против” • Ќе се изведува турски модел на настава со решавање на случаи 				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на расположивото време	20 часови семинари 10 часови домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава		
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари,		Семинари 20 часови

			тимска работа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови
		16.2	Самостојни задачи	часови
		16.3	Домашно учење	10 часови
17.	Начин на оценување			бодови
17.1	Завршен испит	Решавање на случај (семинарска работа) мин. – макс. Писмен дел бодови 15 - 30 Усмена презентација бодови 15 - 30		
17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа писмена + усмена презентација		
17.3	Активно учество	мин. - макс. Семинари* бодови 30 - 40 *Семинарите се организирани во тек на 5 дена по 4 часа. Присуство: 4 бода; активност: 4 бода		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	Студентот треба да освои минимум 60 бода. Оценувањето на студентот е описно (положил)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ги посетува и активно да учествува на семинарите и да освои минимум бодови За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарска работа и power point презентација.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата		
22.	Литература			
	Задолжителна литература			
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач
	1	Ентони Хаучи и сор. уредници,	Принципи на интерната медицина на Харисон	Скопје: Табернакул, 17
	2	Лин С. Бекли, Питер Г. Шилаги,	Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја,	Скопје: Академски печат, 10 издание,
	3	Ли Гоулдман, Денис Осиело	Сесил Медицина	Скопје: Табернакул
	4	Жак Валаш	Интерпретација на дијагностичките	Академски печат, 8

				тестови	издание		
		5	Mark H. Svar.	Учебник по физичка дијагноза на болестите: медицинска историја и испитување	Skopje: Tabernakul	2010	
		5	Серафимовски В, главен уредник	Интерна медицина	Македонска ризница, Куманово	2003	
		6	Серафимовски В, главен уредник	Интерна пропедевтика	Македонска ризница, Куманово	2004	
		Доплнителна литература					
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година	
	22.2	1	Љубица Георгиевска Исмаил, Лидија Попоска, Иван Трајков, Никола Ѓоргов	Електрокардиографија Скопје	(COIBSS. МК- ID71834122):	2008	
		2.	Ристо Гроздановски, Нинослав Ивановски	Хронична бубрежна болест – превенција, клиника и терапија. Скопје	(COBISS.MK -ID73515018	2008	